



БУКУРЕШТ

Бран – Брашов

5 дена/ 2 ноќи/автобус



1 ден 01.03.2018 (четврток) Скопје/Штип - Букурешт

Поаѓање за Букурешт во 17.30 часот од Штип - паркингот пред Новата Пошта, во 19:00 од Скопје, паркингот пред хотел Вип. Ноќно патување преку Софија, Русе со попатни паузи за одмор и царински формалности.

2 ден 02.03.2018 (петок) Букурешт

Пристигнување во Букурешт во утринските часови, главниот град на Романија познат и како Мал Париз. **Разглед на градот со локален водич:** Парламентот и архитектонскиот комплекс Куртлија - најстариот дел од Букурешт, кој во средината на XV век го подигнал познатиот Влашки владетел Влад Тепеш - Дракула. Разглед на најпознатата улица Kalja Viktorijej на која се наоѓа Ateneum - седиштето на филхармонијата, некогашната Кралска палата, Националниот музеј за историја, Триумфалната капија. Сместување во хотел. Слободно време за индивидуални активности. **Ноќевање.**

3 ден 03.03.2018 (сабота) Букурешт - Синаја – Бран – Брашов –Букурешт

Појадок. По појадокот се заминува на целодневен излет до Кралскиот Дворец Пелеш, најубавиот дворец во Европа, некогашна летна резиденција на Романските Кралеви и Дворецот на Дракула -Бран каде ќе ја дознаете вистинската приказна за легендарниот гроф Дракула. Патувањето продолжува кон градот Брашов. Градот е вистински музеј на отворено. Разглед на стариот градски центар и можност за индивидуална посета на познатата Црна Црква од XIVвек, најголемата готска црква во југоисточна Европа. Враќање во Букурешт. **Ноќевање.**

4 ден 04.03.2018 (недела) Букурешт - Штип/Скопје

Појадок. Напуштање на хотелот. Посета на шопинг центар Afi Cotroceni. Поаѓање за Македонија. Дневно и ноќно возење со попатни одмори.

5 ден 05.03.2018 (понеделник) Скопје/ Штип

Пристигнување во Скопје/ Штип во раните утрински часови.

цена: 6.500,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со туристички автобус
- појадок во режија на агенцијата - првиот ден
- 2 ноќевање со појадок во хотел со 3* во Букурешт
- разглед на Букурешт со локален туристички водич
- организација и водство на програмата со лиценциран придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- целодневен излет до Синаја со дворецот Пелеш), Бран со дворецот на Дракула и Брашов (превоз + влезници) - 35 евра (минимум 35 лица за реализација, пријавување при резервација на аранжманот)
- патничко осигурување – 200 денари (задолжително)
- влезници за културно-историските споменици

Општи напомени :

- ТА Ферижал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови , вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Пријавување до 15.02.2018

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!

Важат општите услови за патување на Т.А. Ферижал Кашиков и СКТМ